

Првични резултати од спроведена анкета на јавното мислење на граѓаните во областа на дискриминацијата



ЦЕНТАР ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО
ПРОМЕНИ



За истражувањето беше користен репрезентативен примерок на територија на Република Северна Македонија, на возраст 18+ години. Истражувањето беше спроведено на вкупно 1171 испитаници во рамка на примерок од Пописот спроведен во 2021, а публикувани податоци од Државен Завод за Статистика. За целите на истражувањето сè користеше телефонско CATI интервју



ЦЕНТАР ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО
ПРОМЕНИ



Наодите се дел од пошироко истражување кое беше спроведено во периодот од декември 2022 година и јануари 2023 година на прашања од областа на дискриминацијата.


Прашањата од истражувањето беа групирани на следните групи:

- Препознавање на поимот дискриминација и лично доживеана дискриминација
- Дискриминација која се случила на лица кои анкетираниите ги познавале
- Перцепции и хипотетички ситуации на дискриминација и како би реагирале анкетираниите на истите



Целиот извештај во кој ќе се најдат сите наоди од истражувањето ќе биде дополнително објавен на веб-страницата на Центарот за управување со промени

www.cup.org.mk




ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА НА ИСПИТАНИЦИТЕ



Мажи: 49%

Жени: 51%



67%
Македонци





24%
Албанци



9%
Помали
Етнички
Заедници

ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА НА ИСПИТАНИЦИТЕ




Што подразбирате под поимот дискриминација?




51,4%

Нееднаков третман




28,7%

Разликување и исклучување



17,6%

Давање првенство





2,3%

Не знае




**Прашања за лично искуство со
доживеана дискриминација на
анкетираните**

Дали вие лично сте биле некогаш дискриминирани?



Врз основа на што сте биле дискриминирани?


(Одговори од оние кои одговориле потврдно на прашањето „Дали сте биле некогаш дискриминирани?“)



Во која област се случила дискриминацијата?

(Одговори од оние кои одговориле потврдно на прашањето „Дали сте биле некогаш дискриминирани?“)





**Прашања за искуство на доживеана
дискриминација на лица кои
анкетираните ги познаваат**

Дали некој што вие го познавате некогаш бил дискриминиран?




34.9%
ДА

32.8%
НЕ

32.3%
Не знам, не
можам да се
сетам

Врз основа на што бил дискриминиран вашиот познаник?


(Одговори од оние кои одговориле потврдно на прашањето „Дали некогаш бил дискриминирани некој што го познавате?“)



Во која област се случила дискриминацијата?


(Одговори од оние кои одговориле потврдно на прашањето „Дали некогаш бил дискриминирани некој што го познавате?“)






**Перцепции и хипотетички ситуации
на дискриминација и како би
реагирале анкетираните на истите**

Доколку би претрпеле дискриминација, на кого прво би му се обратиле? (Одговори на вкупниот број на испитаници)




Дали би се обрaтиле во државна институција ако по некоја основа сметате дека сте дискриминирани?


(Одговори на вкупниот број на испитаници)



На која институција би се обратиле / каде би можеле да се обратите? (Одговори на вкупниот број на испитаници)




Зашто не би пријавиле во државна институција дека сте биле дискриминирани? (Одговори на вкупниот број на испитаници)





Во која од овие области сметате дека има најголема дискриминација во Република Северна Македонија? (Одговори на вкупниот број на испитаници)



Според вас, која група на граѓани е најчесто предмет на дискриминација во Северна Македонија?
(Одговори на вкупниот број на испитаници)



Дали сметате дека при добивање на услуга од државна или јавна институција сите граѓани се третирали еднакво од страна на институциите?





Ви благодариме!



ЦЕНТАР ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО
ПРОМЕНИ